



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Понеделник, 16 ноември 1987  
Скопје  
Број 42                      Год. XLIII

Претплатата за 1987 година изнесува 12.000 динари. Овој број чини 300 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

740.

Врз основа на член 19 од Законот за системот на општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“ бр 28/87) и член 6 од Законот за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр 10/85), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија до несе

### О Д Л У К А

#### ЗА ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ И УСЛУГИТЕ ОД ИНТЕРЕС НА РЕПУБЛИКАТА НА ЗАТЕЧЕНОТО НИВО

1. Цените на производите и услугите од интерес на Републиката, што организациите на здружен труд и другите самоуправни организации и заедници ги формирале или применувале до денот на влегувањето во сила на оваа одлука, се задржуваат на затекнатото ниво.

2. Цените на производите и услугите од точката 1 на оваа одлука можат да се зголемуваат само врз основа на пропис од надлежен орган.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2202/1                      Претседател  
15 ноември 1987 година                      на Извршниот совет,  
Скопје                      м-р Глигорие Гоговски, с. р.

741.

Врз основа на член 4 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 45/86) Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД ПОСТОЈАНАТА РЕЗЕРВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата на Постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија се дава позајмица на Буџетот на општината Титов Велес, во износ од 25 милиони динари, за довршување на изградбата на објектот „Историски архив“ — Титов Велес.

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука општината Титов Велес ќе ја врати во рок од 6 месеци, а најдоцна до 30 април 1988 година

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2066/1                      Претседател  
6 ноември 1987 година                      на Извршниот совет,  
Скопје                      Глигорие Гоговски, с. р.

742.

Врз основа на член 6 од Законот за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НИВОТО НА ПРЕМИЈАТА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ОДНОСНО СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ШТЕТИ ПРИЧИНЕТИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

1. Престанува да важи Одлуката за давање согласност на Одлуката за поместување нивото на премијата за осигурување на корисниците односно сопствениците на моторни возила и одговорност за штети причинети на трети лица („Службен весник на СРМ“ бр 20/87).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2136/1                      Потпретседател  
9 ноември 1987 година                      на Извршниот совет,  
Скопје                      Илија Филиповски, с. р.

743.

Врз основа на член 6 од Законот за општествената контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОМЕСТУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ НА ПРЕВОЗОТ НА ПАТНИЦИ ВО ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ

1. Престанува да важи Одлуката за давање согласност на Одлуката за поместување на тарифите на превозот на патници во јавниот патен сообраќај („Службен весник на СРМ“ бр 20/87).

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-2138/1                      Потпретседател  
9 ноември 1987 година                      на Извршниот совет,  
Скопје                      Илија Филиповски, с. р.

744.

Врз основа на член 13 и 14 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и другите примања и надоместоци на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ („Службен весник на СРМ“ број 24/85 и 39/86), Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на СРМ, на седницата одржана на 5 ноември 1987 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ОДНОСНО ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СРМ

1. Вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ изнесува 115,22 динари.

2. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката број 10-2722/1 од 22 септември 1987 година.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 октомври 1987 година.

4. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 10-3121/1  
5 ноември 1987 година  
Скопје

Претседател  
на Комисијата за  
прашања на изборите  
и именувањата  
Томе Дракулевски, с. р.

745.

Врз основа на член 15 од Одлуката за основите и мерилата за стекнување и распределба на средствата за лични доходи и други примања и надоместоци на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 28/87), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АКОНТАЦИЈАТА НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАКОВОДНИТЕ РАБОТНИЦИ ШТО ГИ ИМЕНУВА ОДНОСНО НАЗНАЧУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА**

1. Вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на личните доходи на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија се утврдува во износ од 115,22 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од 1 октомври на товар на наменските средства на органот во кој функционерот остварува личен доход.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-2089/1 на Комисијата за кадровски и  
2 ноември 1987 година административни прашања  
Скопје д-р **Владо Камбовски**, с. р.

746.

Врз основа на член 44 од Законот за заштита од пожари („Службен весник на СРМ“, бр. 43/86) републичкиот секретар за внатрешни работи донесе

### П Р А В И Л Н И К

**ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ, МИНИМАЛНАТА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ**

#### И. ОПШТИ ОДРЕДБИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на вршењето на работите на територијалните противпожарни единици и професионалните противпожарни единици (во наглаголниот текст: противпожарни единици) при нивното учествување во гаснењето на пожарот и во спасувањето на животот на луѓето и имотот загрозени од него и од други елементарни непогоди, како и минималната техничка опрема и средствата за гаснење на пожари на противпожарните единици.

##### Член 2

При вршењето на работите на заштитата од пожари, работниците на противпожарните единици (во натамошниот текст: пожарникари на противпожарните единици) како и лицето кое раководи со гаснењето на пожарот постапуваат на начин пропишан со закон и со овој правилник.

## II. ОРГАНИЗИРАЊЕ И ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ

### 1. Постојано дежурство

#### Член 3

Заради брзо и ефикасно вршење на работите на противпожарните единици чија природа бара постојана спремност во текот на 24 часа, во противпожарните единици се организира постојано дежурство.

Во противпожарната единица се води книга за дежурства во која се регистрираат сите настани и примопредавање на должностите по смени, со потпис на дежурниот односно раководителот на смената.

### 2. Примање на известувања

#### Член 4

Кога известувањето за настанатиот пожар се прима преку средствата за врски (телефон, радио-врска, телепринтер и др.), дежурниот пожарникар во противпожарната единица ќе ги прибере следните податоци:

1. место на пожарот (улица, број, назив на местото и најблиски патишта за доаѓање до местото на пожарот);

2. што гори — вид на пожарот (станбена зграда, индустриски објект и слично);

3. дали постои опасност по животот на луѓето;

4. обем и големина на пожарот (на кој дел од објектот е — покрив, спрат и слично) и дали соседните објекти се во опасност и

5. лично име на лицето што го пријавува пожарот и број на телефонот од каде пријавува.

Заради утврдување на точноста на известувањето за пожарот се врши проверка на истото.

Известувањето од став 1 на овој член се регистрира на посебен образец, во два примероци од кои едниот останува за евиденција, а вториот му се предава на лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, или се регистрира на магнетофон. На посебниот образец задолжително се забележува времето на применото известување (денот, часот и минутите).

#### Член 5

Дежурниот пожарникар во противпожарната единица, по применото известување и упатување на единицата на местото на пожарот, веднаш ги известува: дежурната служба на организацијата на здружен труд која врши дистрибуција на електрична енергија, дежурниот работник во органот на управата надлежен за внатрешни работи или во станица на милицијата (92), Службата за набљудување и тревожење, а по потреба и службата за брза медицинска помош.

### 3. Излегување на местото на пожарот

#### Член 6

Откако ќе се утврди точноста на известувањето за пожарот, во противпожарната единица се дава знак за узбуна.

Знакот за узбуна го дава одговорното лице кое раководи со противпожарната единица, дежурниот пожарникар во противпожарната единица или друго овластено лице.

Узбуната може да се врши и заради обука и проверка на спремноста на противпожарната единица.

#### Член 7

Узбуната во противпожарната единица се врши со звучен сигнал или на друг вообичаен начин, зависно од условите и техничката опременост на противпожарната единица. По пат на разгласна станица се даваат кратки упатства за причините на узбуната.

Пожарникарите кои не се наоѓаат во противпожарната единица во времето на узбуната, се повикуваат на начин утврден во општинскиот план за заштита од пожари.

Средствата за узбуна постојано се одржуваат во исправна состојба

#### Член 8

После узбуната за настанатиот пожар, противпожарната единица по наредба на одговорното лице кое раководи со истата или овластеното лице од него или лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, излегува на местото на пожарот.

## Член 9

Бројот и видот на техничката опрема и средства за гаснење на пожари во моментот на примањето на известувањето за истиот ги одредува одговорното лице кое раководи со противпожарната единица или овластеното лице од него во зависност од добиените информации и непосредниот увид за видот и обемот на пожарот, местото на пожарот и изворите на вода, состојбата на патиштата и висината на објектите зафатени од пожар.

## Член 10

При излегувањето противпожарните возила се движат во единствена колона, а колоната ја предводи возилото во кое се наоѓа лицето кое раководи со гаснењето на пожарот.

Секое противпожарно возило има посада и раководител на истата.

## Член 11

Заради брзо и непречено пристигнување до местото на пожарот, противпожарните возила даваат знак со звучен сигнал и ротационо светло во сина боја.

При враќањето од гаснењето на пожарот, противпожарните возила не го употребуваат звучниот сигнал и ротационото светло.

## Член 12

Во случаите кога противпожарните возила не можат да дојдат до местото на пожарот (мека подлога, снежни наноси, комунални препреки и сл.) лицето кое раководи со гаснењето на пожарот презема мерки:

— до местото на пожарот да се дојде со помош на соодветни влечни средства и

— до местото на пожарот да се дојде со користење на погодни туѓи сообраќајни средства за превоз на луѓе и опрема.

## Член 13

Ако на патот до местото на пожарот одговорното лице кое раководи со противпожарната единица, односно лицето кое раководи со гаснењето на пожарот прими известување дека пожарот е изгаснат од дежурниот пожарник на противпожарната единица или органот на управата надлежен за внатрешни работи, ќе нареди враќање на противпожарните возила во противпожарната единица.

## Член 14

Ако на патот до местото на пожарот прими известување за нов пожар или забележи нов пожар, лицето кое раководи со гаснење на пожарот ќе постапи на следниот начин:

1. ако нема можности да оддели дел од пожарникарите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар ќе го продолжи патот и за тоа веднаш ќе го извести дежурниот во противпожарната единица. Ако се работи за пожар во кој се загрозе ни животите на луѓето или имот од поголема вредност, ќе се упати на местото на тој пожар и за тоа ќе го извести дежурниот пожарник во противпожарната единица;

2. ако има можности ќе изврши распоред на пожарникарите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар на двете места и за тоа ќе го извести дежурниот пожарник во противпожарната единица.

## Член 15

По пристигнувањето на местото на пожарот лицето кое раководи со гаснењето на пожарот воспоставува врска (телефонска или радиоврска) со дежурниот пожарник во противпожарната единица и го информира за развојот на настанот и потребата од активирање дополнителни сили.

На местото на пожарот се воспоставува и врска за размена на информации на одделни пожарни сектори и издавање — примање на наредби.

#### 4. Проценка на состојбата на местото на настанот и распоред на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар

## Член 16

На местото на настанот лицето кое раководи со гаснењето на пожарот ја оценува состојбата зависно од обемот, видот на пожарот и тактичкото дејствување и го организира распоредот на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар, на начин што ќе обезбеди:

— техничката опрема и средствата за гаснење на пожар да не се загрозе од рушење на објектите и влијание од зголемена радијација од топлината;

— со распоредот на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар да се обезбеди ефикасно дејство на главниот нападен правец;

— ефикасна и наизменична работа на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар;

— несметан и безбеден сообраќај на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар и

— вишокот на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар на местото на пожарот, да се врати назад во противпожарната единица.

#### 5. Барање помош од други противпожарни единици

## Член 17

Кога состојбата на местото на настанот тоа го бара, лицето односно штабот кој раководи со гаснењето на пожарот барањето за помош од друга противпожарна единица го упатува непосредно по телефон или радио врска, или преку дежурниот пожарник во противпожарната единица.

Лицето односно штабот кој раководи со гаснењето на пожарот, за бараната помош од противпожарната единица од друга општина, ќе го извести претседателот на собранието на општината или лицето овластено од него.

## Член 18

Лицето односно штабот кој раководи со гаснењето на пожарот, во барањето за помош го определува бројот на пожарникарите, противпожарните возила, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар во зависност од големината и техничката опременост на противпожарната единица од која е побарана помош.

Како помош од противпожарната единица може да се испрати од 50% до 70% од работниците во една смена, 50% од противпожарните возила (навални и пратечки), како и поединечните специјални возила (возила со „S“ од 2000 до 4000 кгр., автомеханички скали или возило со платформа), ако се бара помош од тој вид на возила.

При приемот на барањето за помош, дежурниот пожарник во противпожарната единица од која е барана помош должен е веднаш да го извести барателот дали целосно или делумно ќе ја добие бараната помош.

## Член 19

Дежурниот пожарник во противпожарната единица од која е барана помош, веднаш по применото барање, ги определува пожарникарите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар и ги упатува на местото на пожарот со задача да се јават на лицето кое раководи со гаснењето на пожарот.

Дежурниот пожарник веднаш го известува одговорното лице кое раководи со противпожарната единица или лицето кое го заменува за дадената помош и ги повикува определените пожарникари за пополнување на смената.

Одговорното лице на противпожарната единица или лице кое го заменува, го известува претседателот на собранието на општината или лицето овластено од него за дадената помош.

## Член 20

Барањето за помош од друга противпожарна единица од подрачјето на општината или од противпожарна единица од друга општина, како и наредбата за упатување на единицата на помош во гаснење и локализирање на пожарот се изготвуваат во писмена форма во два примероци, најкасно во рок од 24 часа.

## 6. Раководење со гаснењето на пожарот

### Член 21

Начинот на раководењето со гаснењето на пожарот и спасувањето на луѓето и имотот зависи од обемот на пожарот и силите со кои се учествува во гаснењето на пожарот.

Пожарникарите на противпожарната единица и другите лица кои се повикани да пружат помош во гаснењето на пожарот се придржуваат на наредбите на лицето кое раководи со гаснењето на пожарот.

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот ги определува начинот на соработката и поврзаноста, системот на врски и информирањето помеѓу учесниците во гаснењето на пожарот.

### Член 22

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, на местото на пожарот го утврдува следното:

- дали од пожарот се загроени луѓе;
- локација на пожарот и видот на материјалот зафатен од пожарот;
- обемот и интензитетот на пожарот;
- правецот на ширењето на пожарот;
- карактеристики на објектите зафатени од пожар и
- можност за пристап и влегување во објектот

### Член 23

Врз основа на утврдената состојба од член 22 на овој правилник, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот одлучува за начинот на спасувањето на луѓето и имотот, видот на техничката опрема и средства за гаснење на пожар, потребниот број на пожарникари, начинот на гаснење на пожарот, правец на напад, употреба на заштитна опрема и мерки за безбедност на пожарникарите на противпожарната единица како и начинот на снабдување со вода.

### Член 24

Лицето кое раководи со гаснењето на пожар ќе го одреди правецот на дејствување при гаснењето на пожарот во зависност од опасностите по животот на луѓето и загроеноста на имотот, својствата на материјалите кои горат, местото на пожарот и слично.

Одредувањето на правецот на дејствувањето на пожарникарите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар зависи од следното:

- ако со пожарот е создадена опасност по животот на луѓето, правецот на дејствувањето треба да се насочи кон спасување односно евакуирање на загрозените од пожарот;
- ако пожарот зафатил дел од објектот и постои опасност да се прошири на други делови или соседни објекти, простории или постројки, правецот на дејствувањето треба да се насочи кон правецот на ширењето на пожарот;
- ако објектот гори и постои опасност да се прошири на други објекти од поголемо значење, правецот на дејствувањето ќе се насочи на страната на објектите кои не се зафатени од пожарот;
- ако објектот гори, а не постои опасност за соседните објекти, правецот на дејствувањето ќе се насочи таму каде што пожарот може да нанесе најголема материјална штета и
- ако во местото на пожарот постои опасност од експлозија, правецот на дејствувањето ќе биде од местото од каде може успешно да се спречи експлозијата и се обезбеди безбедност на учесниците во гаснењето на пожарот.

Правецот на дејствување на пожарникарите, техничката опрема и средствата за гаснење на пожар може да се менува, зависно од промената на случаите од став 2 на овој член.

### Член 25

Во случаите кога во гаснењето на пожарот се повикани да укажат помош воени противпожарни единици или противпожарни единици на соседна

држава, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот го определува начинот на соработка, поврзаноста, системот на врски и информирањето помеѓу учесниците во гаснењето на пожарот.

### Член 26

Кога противпожарната единица е повикана да укаже помош во гаснењето на пожар на воена противпожарна единица или на територија на соседна држава, истата се придржува на наредбите на воениот старешина односно лицето или органот кој раководи со гаснењето на пожарот на територијата на соседната држава.

### Член 27

Кога во акцијата за гаснење на пожар се вклучени специјални авиони наменети за тоа, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот постапува според одредбите на Правилникот за начинот на испфрлањето на хемиски средства од воздухоплов („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/80 и 52/83).

### Член 28

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, постојано се грижи да го заштити животот на луѓето кои учествуваат во гаснењето на пожарот и да спречи непотребни оштетувања на објектот и материјалните добра кои се спасуваат.

## 7. Предупредување

### Член 29

Пожарникарите на противпожарните единици ги предупредуваат лицата (кои живеат, работат, се движат или слично) во близината на местото на настанот, за опасност од настанатиот пожар или експлозија или на постоење на некоја друга опасност која ја загрозува нивната лична сигурност, животот и имотот.

### Член 30

Предупредувањето се дава усмено, со светлосен знак или на друг погоден начин. Предупредувањето мора да биде јасно и кратко.

Предупредувањето со знак се дава на пропишан начин, ако неговото давање за одредени случаи е пропишано.

## 8. Издавање на наредби

### Член 31

Наредбите на лицето кое раководи со гаснењето на пожарот издадени на граѓаните, организациите на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и државни органи се однесуваат на преземање на одредени мерки и дејствија или на воздржување од одредени активности од кои непосредно зависи извршувањето на задачите, и тоа само за времето, кое е неопходно тие задачи да се извршат.

Лицата кои живеат во непосредна близина на местото на пожарот и лицата кои ќе се затекнат на местото на пожарот, како и организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и државни органи, по наредба на лицето кое раководи со гаснењето на пожарот учествуваат во гаснењето на пожарот и спасувањето на луѓето и имотот, како и ѝ стават на располагање на противпожарната единица, алат, превозни и други средства за гаснење на пожарот и за спасување на луѓето и имотот.

Во организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници и државни органи, наредба се издава на одговорното лице или лицето кое го заменува, односно функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи или лице овластено од него. Ако овие лица се отсутни наредбата се издава на лицето кое ќе се затекне во просториите на организацијата.

Наредбата се издава непосредно и усно, а по потреба писмено или преку средствата за јавно информирање.

## 9. Забрана на пристап и движење на одреден простор или објект

### Член 32

Забраната на пристап и движење на неповикани лица на местото на пожарот како и забраната на сообраќајот заради непречен пристап на противпожарните возила и други средства за гаснење на пожари, се врши за времето што ќе го нареди лицето кое раководи со гаснењето на пожарот.

## 10. Евакуација на луѓето и имотот

### Член 33

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, ќе нареди евакуација на лица и отстранување на предметите од соседните објекти што се загрозени од пожар, отстранување на материјали што би можеле да бидат зафатени со пожарот и уривање на објект, односно отстранување на постројка, уред и сл. што би можел да го пренесе пожарот врз други објекти, доколку ширењето на пожарот не може да се спречи на друг начин, како и да преземе мерки за обезбедување на отстранетите предмети и материјали, од кражба или незаконито присвојување на евакуираниот имот.

### Член 34

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот се грижи да не се растураат, изнесуваат и земаат предмети и материјали од местото на пожарот од страна на неповикани лица или пожарникарите на противпожарната единица односно лицата кои учествуваат во гаснењето на пожарот.

Пронајдените пари, хартии од вредност и други скапоцености, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот со потврдата ги предава на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

## 11. Обезбедување на извори за вода и снабдување со вода

### Член 35

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот во местото каде се појавил пожарот или во цела населба ќе го ограничи делумно или целосно доводот на вода на другите потрошувачи заради обезбедување на потребна количина на вода за гаснење на пожарот.

Заради ефикасно гаснење на пожарот, пожарникарите на противпожарната единица користат вода од соседните бунари, цистерни, резервоари, канали и слично кои им припаѓаат на граѓани, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и државни органи, а истите се во близина на местото на пожарот.

## 12. Прекин на довод на електрична енергија, гас, нафта, или други запаливи течности

### Член 36

Лицето кое раководи со гаснењето на пожар ќе нареди да се прекине доводот на електрична енергија, гас, нафта, или други запаливи течности заради спречување, ширење на пожар и појава на експлозија.

## 13. Влегување односно отворање на заклучени објекти и простории

### Член 37

Пожарникарите на противпожарните единици влегуваат односно насилно отвораат заклучени објекти или простории, по наредба на лицето кое раководи со гаснењето на пожарот, заради гаснењето на пожарот и спасувањето на луѓето и имотот и тоа:

1. ако во станот или просторијата настане експлозија или пожар при што се доведени во опасност животот на луѓето и имотот и
2. ако се укаже потреба од отстранување на непосредна опасност од пожар или експлозија по животот на луѓето и имотот,

### Член 38

Пожарникарите на противпожарните единици кои влегуваат во присилно отворен објект или просторија се задржуваат во истите само за времето до дека постојат причините за влегувањето во објектот или просторијата.

При присилното влегување во заклучениот објект или просторија се избегнува непотребното оштетување.

### Член 39

Пожарникарите на противпожарните единици можат да влезат во просториите на дипломатските мисии, конзуларните простории или меѓународни организации кои имаат статус на дипломатски мисии, во случај на пожар или експлозија, само по барање на шефот на мисијата односно шефот на конзулатот.

## 14. Отстранување на паркирани возила и предмети

### Член 40

Лицето кое раководи со гаснењето на пожарот ќе нареди отстранување на паркираните возила и предметите кои се наоѓаат на местото на пожарот и истите претставуваат пречка за непречен пристап на противпожарните возила и другите средства за гаснење на пожарот.

Отстранувањето на возилата и предметите од став 1 на овој член се врши со повикување на сопствениците односно корисниците на истите, соодветните служби кои вршат отстранување на возилата и предметите или отстранувањето го вршат самите пожарникари на противпожарните единици.

При отстранувањето на паркираните возила и предметите се избегнува непотребното оштетување.

## 15. Употреба на туѓо сообраќајно средство и средство за врска

### Член 41

За превоз до здравствена организација на лица настрадали во пожар и за допремување на средствата за гаснење на пожар, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот ќе нареди користење на сообраќајни средства на организација на здружен труд, други самоуправни организации и заедници, државни органи или граѓани ако на местото на пожарот нема возила за допремување на средствата за гаснење на пожар и возила за прва помош.

### Член 42

Пожарникарите на противпожарните единици ќе се послужат со средства за врска на организација на здружен труд и други самоуправни организации и заедници, државни органи или граѓани, во случај на барање на помош за гаснење на пожарот и спасување на луѓето и имотот или за известување на општинските органи на управата надлежни за внатрешни работи.

### Член 43

Кога при гаснењето на пожарот се користат сообраќајни средства на граѓани, организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници и државни органи, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот на барање на сопственикот на употребеното сообраќајно средство му издава потврда врз основа на која се исплатува надоместокот во висина на стварните трошоци направени при употребата на возилото од страна на противпожарната единица.

Во потврдата за употреба на туѓото сообраќајно средство ќе се назначат податоци за истото — вид, марка, регистарски број, време на употреба, изминати км и причина за употребата.

## 16. Заминување од местото на пожарот

### Член 44

Пожарникарите на противпожарните единици работите на гаснењето и спасувањето на луѓето и имотот

тот ги вршат се додека не се изгасне пожарот односно не се заврши со спасувањето.

Противпожарната единица го напушта местото на пожарот кога лицето кое раководи со гаснењето на пожарот тоа ќе го нареди.

#### Член 45

Ако постои опасност од повторно избувнување на пожарот, лицето кое раководи со гаснењето на пожарот ќе определи противпожарна стража со потребен број на пожарникари, техничка опрема и средства за гаснење на пожар на местото на пожарот.

Во противпожарната стража од став 1 на овој член не се определуваат пожарникари и опрема од противпожарните единици од други општини и противпожарни единици на ЈНА.

#### Член 46

Кога во гаснењето на пожарот, учествувале повеќе противпожарни единици, лицата кои раководеле со противпожарните единици му поднесуваат усмен извештај на лицето кое раководело со гаснењето на пожарот за нивното учество во гаснењето на пожарот како и усно барање за надоместок на трошоците од член 70 став 1 точка 1, 2 и 3 од Законот за заштита од пожари.

Ако е поднесено барање за надоместок на трошоците, лицето кое раководело со гаснењето на пожарот во присуство на лицето кое раководело со противпожарната единица ќе изврши увид на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар и во записник ќе ја констатира нивната состојба.

Во записникот ќе се внесе и забелешка дали лицето кое раководело со противпожарната единица се согласило со констатираната состојба односно во што не се согласува со содржината на записникот.

#### Член 47

Одговорното лице кое раководи со противпожарната единица од која е побарана и дадена помош на подрачјето на други општини, во рок од 8 дена изготвува писмено барање за надоместок на трошоците од член 70 од Законот за заштита од пожари кое преку општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи се доставува до собранието на општината.

### 17. Давање на податоци и известувања

#### Член 48

На барање на истражен судија или работници на органот на управата надлежен за внатрешни работи, пожарникарите на противпожарните единици даваат одредени податоци за настанатиот пожар или експлозија.

#### Член 49

Пожарникарите на противпожарните единици, за сите забележувања при гаснењето на пожарот (положба на врати и прозорци, карактеристичен изглед на дим и пламен, одредени мириси, положбата на сомнителни предмети во местото на пожарот) го известуваат истражниот судија или работникот на органот на управата надлежен за внатрешни работи.

#### Член 50

Пожарникарите на противпожарните единици не смеат на неповикани лица да им даваат известувања и податоци до кои дошле при вршење на работите во противпожарната единица, односно податоци за состојбата со противпожарната опрема и средства во противпожарната единица, без одобрение од функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

### III. МИНИМАЛНА ТЕХНИЧКА ОПРЕМА И СРЕДСТВА ЗА ГАСНЕЊЕ НА ПОЖАР НА ПРОТИВПОЖАРНИТЕ ЕДИНИЦИ

#### Член 51

Под минимална техничка опрема и средства за гаснење на пожар, во смисла на овој правилник, се подразбира минимумот на техничка опрема и сред-

ства за гаснење на пожар со што располага противпожарната единица, наменети за гаснење на пожар и спасување на животот на луѓето и имотот загрозуени од пожар и потребната количина на резерви на соодветни средства за гаснење на пожар.

#### Член 52

Минималната техничка опрема и средства за гаснење на пожар на противпожарната единица зависи од степенот на загрозеноста од пожар, видот на објектите што се заштитуваат, видот на противпожарната единица, бројот на пожарникари во противпожарната единица, општинскиот план за заштита од пожари и самоуправниот општ акт односно план за заштита од пожар на организацијата на здружение, труд и друга самоуправна организација и за единица како и државен орган.

#### Член 53

Територијалната противпожарна единица која во својот состав има од 9 до 16 пожарникари располага со следната техничка опрема и средства за гаснење на пожар:

- едно навално противпожарно возило (вода, пенило и сув прав);
- едно пратечко возило — носивост од 7500 литри вода и до 400 литри пенило;
- едно теренско возило (од 5 до 10 седишта)
- една моторна и една електрична пумпа со капацитет над 800 литри во минута со потребна противпожарна опрема;
- две приколки S-250;
- еден длабокоповлекувач на вода;
- еден чадоповлекувач;
- подвижен апарат за производство на електрична енергија — генератор;
- две санитарски носила;
- сандаче за прва помош;
- исправувач за полнење на акумулатори од 2 до 24 волти;
- стабилна радиостаница;
- три преносни радиостаници;
- комплет алат за исклучување на електрична енергија;
- еден пар рефлектори од 1000 до 1500 вати;
- отворена спусница од 30 метри;
- унакрито јаже за спасување;
- скали: кукачи, составувачи и растегнувачи;
- два мегафона;
- рачна сирена;
- две моторни пили;
- две рачни пили (шумски);
- секири 10;
- копачи 10;
- лопати 10;
- челични метли 30 и
- десет нараменици за вода.

Секое противпожарно возило се опремува со следната противпожарна опрема и средства за гаснење на пожар:

- 4 доводни црева од 1,6 метри од Ф 110 мм;
- 2 доводни ПП црева од 3,6 метри од Ф 110 мм;
- 2 всисни корпи од Ф 110 мм;
- 9 одводни ПП црева (травира) од Ф 75 мм со спојки (со резерва);
- 18 одводни ПП црева (травира) од Ф 52 мм со спојки (со резерва);
- хидрантен продолжеток од Ф 110 мм (доколку постои таква хидрантска мрежа);
- хидрантен продолжеток од Ф 75 мм;
- хидрантен клуч;
- 3 универзални клучеви за црева;
- 9 носачи на ПП црева;
- 9 држачи на ПП црева;
- 3 обични млазници со затворац од кои една Ф 75 мм и два од Ф 52 мм,
- по една универзална, комет, монсун и длабинска млазница од Ф 52 мм;
- троделна разделница;
- една меѓумешалка за добивање на воздушна пена;

- собирница;
- два пара облека за заштита од високи температури;
- по два рачни ПП апарати од S-9, CO<sub>2</sub>-5 еден ПП апарат со халон,
- два изолациони апарати и четири резервни боци со компримиран воздух;
- радиостаница (колска);
- две акумулаторски ламби;
- санитарска торбичка со комплет прибор за прва помош и
- синцири за тркала.

#### Член 54

Територијалната противпожарна единица со над 16 пожарникари, покрај техничката опрема и средства за гасење на пожар предвидени во член 53 на овој правилник, на секои нови 8 пожарникари располага со уште едно противпожарно навално или пратечко возило со потребна опрема за тоа возило.

#### Член 55

Територијалната противпожарна единица со над 32 пожарникари, покрај предвидената техничка опрема и средства за гасење на пожар во член 53 и член 54 на овој правилник, располага со едно специјално возило со сув прав S-2000 или S-4000 кгp. возило со механички или хидраулички скали, техничко возило за сечење на разни конструкции, генератор за лесна пена, компресор за полнење на боци за изолациони апарати и две преносни радиостаници.

Со специјално возило, возило со механички или хидраулички скали и техничко возило за сечење на разни конструкции од став 1 на овој член може да располагаат и територијални противпожарни единици со помалку од 32 пожарникари, ако потребите од овие возила се утврдени со општинските планови за заштита од пожар.

#### Член 56

Територијалната противпожарна единица со над 64 пожарникари, покрај техничката опрема и средства за гасење на пожар предвидена во член 53, 54 и 55 став 1 на овој правилник располага и со други возила (товарни и технички возила) ако потребата од овие возила е утврдена со општинскиот план за заштита од пожар.

#### Член 57

Самостојната или заедничката професионална противпожарна единица, што ја основале организацији на здружен труд, согласно член 42 од Законот за заштита од пожари, располага со минимална техничка опрема и средства за гасење на пожар пропишана за територијалната противпожарна единица со ист број на пожарникари, само ако на подрачјето на општината не е основана територијална противпожарна единица.

Ако на подрачјето на општината е основана територијална противпожарна единица, самостојната или заедничката професионална противпожарна единица може да располага со помалку од пропишаната минимална техничка опрема и средства за гасење на пожар за територијалната противпожарна единица со ист број на пожарникари.

Основачите на самостојната и заедничката професионална противпожарна единица во зависност од видот на објектите што се заштитуваат и степенот на нивната загроеност од пожар и по предлог на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи ќе утврдат кои видови на техничка опрема и средства за гасење пожар ќе бидат намалени од предвидениот минимум за територијална противпожарна единица со ист број на пожарникари.

#### Член 58

Професионалната противпожарна единица основана согласно член 43 од Законот за заштита од пожари располага со минимална техничка опрема и средства за гасење на пожар, утврдени од основачот

односно основачите на професионалната противпожарна единица, а во зависност од планот за заштита од пожари и по предлог на општинскиот орган на управата надлежен за внатрешни работи.

#### Член 59

Техничката опрема и средствата за гасење на пожар што се предвидени во проектите за заштита од пожари на одделни објекти, не се сметаат за техничка опрема и средства за гасење на пожар на професионалните противпожарни единици.

#### Член 60

Во секое време во противпожарната единица мора да постои резерва на сув прав — S и пенило за најмалку две полнења на возилата и апаратите

#### Член 61

Отстапување од пропишаната во овој правилник техничка опрема и средства за гасење на пожар, може да се врши само во смисла на набавка на посовремена техничка опрема и средства што ќе овозможат поефикасна заштита од сите видови пожари и спасување на животот на луѓето и имотот загроени со пожар.

#### Член 62

Расходуваната техничка опрема и средства за гасење на пожар, противпожарните единици можат да ја отстапуваат на доброволните противпожарни единици.

### IV. ВРШЕЊЕ НА СМОТРА И ОДРЖУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ОПРЕМА И СРЕДСТВАТА ЗА ГАСЕЊЕ НА ПОЖАР

#### 1. Вршење на смотра

##### Член 63

Со смотра се утврдува моменталната состојба во противпожарната единица и надворешниот изглед на пожарникарите, техничката опрема и средствата за гасење на пожар, униформата и чевлите.

Секое постројување на пожарникарите на противпожарната единица треба да биде и кратка смотра.

При вршењето на смотра одговорното лице кое раководи со противпожарната единица укажува на забележаните неправилности и дава наредба за нивно отстранување веднаш или во определен рок.

Смотра на противпожарната единица се врши едниш месечно.

#### 2. Преглед и одржување на техничката опрема и средствата за гасење на пожар

##### Член 64

Прегледот се врши заради утврдување на општата состојба на противпожарната единица во поглед на техничката опременост и оспособеност на пожарникарите за извршување на работите и задачите;

— техничката исправност и бројната состојба на техничката опрема и средства за гасење на пожар и спасување на луѓето и имотот и

— хигиената и редот во просториите на противпожарната единица.

##### Член 65

Прегледот на техничката опрема и средствата за гасење на пожар се врши дневно, неделно и вонредно.

Прегледите ги вршат пожарникарите на противпожарната единица задолжени со соодветна техничка опрема и средства за гасење на пожар или службата за одржување во противпожарната единица, а времето на прегледот го одредува одговорното лице кое раководи со противпожарната единица.

##### Член 66

Дневниот преглед на техничката опрема и средствата за гасење на пожар (возила и пумпи) опфаќа:

1. преглед на гориво, масло и вода (зависно од типот на возилото или моторната пумпа);
2. преглед на затвореноста на системот за довод на гориво, масло и вода,
3. проверка на притисокот на гумите со манометар и притегнатост на тркалата;
4. проверка на состојбата и прицврстеноста на главните склопови на моторот и нивната поврзаност;
5. проверка на исправноста на системот за управување,
6. ставање на моторот во работа и контрола:
  - работа на моторот на среден и максимален број на обрти за време од 5 до 10 минути,
  - работа на манометарот за масло, термометарот за вода, покажувачот за горивото, амперметарот и останатите инструменти и
  - исправноста на сите електрични уреди, акумулаторот, фаровите, сигналните светла, брисачите за стакло, греачи и др.;
7. проверка на состојбата и прицврстеноста на главните склопови, амортизери, кабини и сл.;
8. проверка на комплетноста на алатот, прирачен прибор и резервни делови;
9. проверка на комплетноста на санитарскиот материјал;
10. проверка на комплетноста на приборот во возилото според инвентарската листа и средствата за гаснење на пожар и
11. проверка на исправноста на одвојувачот (квачилото), мениувачот и сопирачките.

#### Член 67

Дневниот преглед се врши еднаш дневно, а во случај на употреба на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар се врши повторно во текот на денот и истиот опфаќа:

1. перење и чистење на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар;
2. отстранување на дефектите забележани во текот на работата;
3. сите работи од дневниот преглед и
4. сместување и гаражирање на техничката опрема и средства за гаснење на пожар.

#### Член 68

Неделниот преглед опфаќа:

1. целосно перење и чистење на возилата, пумпите и приборот,
2. преглед и чистење на акумулаторите и останатите електрични уреди;
3. преглед и чистење или замена на елементите за пречистување на горивото, маслото и воздухот, во согласност со упатството на производителот;
4. преглед и притегнување на сите врски на моторот, трансмисија, системот за управување и др.;
5. проверка на исправноста на ПП пумпи и системи за црпење на вода;
6. подмачкување на местата по шема и упатството на производителот и
7. преглед на останатата опрема.

#### Член 69

За дневните и неделните прегледи на техничката опрема и средства за гаснење на пожар се води евиденција, при што се запишува прегледот и констатираната состојба, за секој дел од опремата и средствата посебно

#### Член 70

Вонреден преглед на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар се врши по наредба на одговорното лице кое раководи со противпожарната единица или функционерот кој раководи со органот на управата надлежен за внатрешни работи.

Во наредбата се одредува видот на прегледот на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар

#### Член 71

Целата техничка опрема и средства за гаснење на пожар се сместува и чува во одредени простории во кои е обезбедена соодветна заштита.

Противпожарните возила се гаражираат така да предниот дел е насочен кон излезот.

Клучот за активирање на моторот на возилото треба секогаш да се наоѓа во контакт бравата на возилото.

#### Член 72

Во текот на зимскиот период, во просториите во кои се гаражирани ПП возилата и сместени ПП пумпите се одржува температура од најмалку +8° Ц.

ПП возила во текот на зимскиот период се обезбедени со зимска опрема за безбедносно движење по замрзнати и со снег покриени патишта.

#### Член 73

Одржувањето на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар опфаќа ракување, чување и поправка на истата.

#### Член 74

Пожарникарите на противпожарната единица треба правилно и стручно да ракуваат со техничката опрема и средствата за гаснење на пожар и истите да ги одржуваат во исправна состојба.

Со техничката опрема и средствата за гаснење на пожар се ракува во согласност со упатството на производителот и секоја неисправност треба веднаш да се отстрани.

За одржување во исправна состојба на техничката опрема и средствата за гаснење на пожар се грижи одговорното лице кое раководи со противпожарната единица и непосредно задолжените работници.

#### Член 75

Неисправната техничка опрема и средствата за гаснење на пожар не смеат да се употребуваат.

### V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

#### Член 76

Со влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за минималната техничка опрема и средства за гаснење на пожар на противпожарните единици („Службен весник на СРМ“ бр. 4/83).

#### Член 77

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 262-8658/1

27 октомври 1987 година  
Скопје

Републички секретар  
за внатрешни работи,  
Александар Андоновски, с. р

### 747.

Врз основа на член 37 од Законот за општествените совети и за републичките општествени совети („Службен весник на СРМ“ бр. 24/80) и член 45 од Деловникот на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, на седницата одржана на 26 октомври 1987 година, Советот донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН СОВЕТ ЗА СТОПАНСКИ РАЗВОЈ И ЕКОНОМСКА ПОЛИТИКА

1. За претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика, со мандат од една година се избира Ѓорѓи Михајловски, член на Претседателството на СРМ.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на несудањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр 27-1/20

4 ноември 1987 година  
Скопје

Претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика,  
Петар Гошев, с. р.



748.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 433 од Уставот на СР Македонија и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа, на седницата одржана на 14 октомври 1987 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека член 25 од Одлуката за општинските даноци на граѓаните донесена од Собранието на општина „Карпош“ Скопје („Службен гласник на град Скопје“ бр 20/86, пречистен текст) во времето на неговото важење не бил во согласност со уставното начело на еднаквост

Оваа одлука има правно дејство како одлука со која се укинува општ акт

2. СЕ УКИНУВА член 24 од Одлуката за општинските даноци на граѓаните, донесена од Собранието на општина „Карпош“ во Скопје на 29 декември 1986 година („Службен гласник на град Скопје“ бр. 3/87)

3. Директорот на Републичкиот завод за судски вештачења во областа на финансите, материјалното работење и сообраќајот, со предлог поднесен до Уставниот суд на Македонија, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 25 и член 24 од одлуките означени во точките 1 и 2 од оваа одлука

Според наодите во предлогот со оспорените членови од означените одлуки се врши ослободување од плаќање данок за вршење на професионална дејност само на граѓаните што остваруваат ваков приход во општинските судови, со што се ставаат во нерамноправна положба граѓаните што остваруваат приходи од вршење на означената дејност во другите судови

4. Судот на јавната расправа утврди дека во оспорените членови 24 и 25 од означените одлуки е предвидено да се ослободуваат од плаќање на данок од вршење дејност во процент од секој поодделно остварен бруто приход, односно приходите кои, покрај другото се исплатени на судиите поротници, судските и други вештачи, судските толкувачи и стечајни управници во износ од 10 000 односно 80 000 динари годишно од еден обврзник исплатени од страна на општинските судови во градот. Судот исто така утврди дека оспорената одлука објавена во „Службен гласник на град Скопје“ бр. 20/86 престанала да важи со донесување на Одлуката од 29 декември 1986 година. Меѓутоа, согласно член 419 став 2 од Уставот на СР Македонија постојат процесни претпоставки за нејзино оценување, со оглед на тоа што од престанокот на нејзиното важење до поведувањето на постапката (4 02. 1987 година), не поминало повеќе од една година

5. Согласно Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот, покрај другото, ја сочинуваат и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите во согласност со уставноста и законитоста, а согласно член 204 став 2 сите се еднакви пред законот

Од овие уставни одредби произлегува дека работните луѓе и граѓаните под еднакви услови ги остваруваат своите права и ги извршуваат своите должности, во кои, меѓу другото, спаѓа и плаќањето на одредени даноци

Согласно член 86 од Уставот на СР Македонија, системот, изворите и видовите даноци, такси и други давачки се утврдуваат со закон Општините и Републиката самостојно ја утврдуваат висината на даноците, таксите и другите давачки што според законот се нивни приходи и располагаат со нив.

Според член 87 став 2 од Уставот, даноците и придонесите од личен доход односно од приходите на работниците и граѓаните, освен даноците на имот и приходи од имот, се плаќаат во согласност со закон, според прописите и во корист на општината на чие подрачје работникот или граѓанинот живее.

Според мислењето на Судот доколку општината пропише олеснувања или ослободувања од данок на приход од одредени дејности, тогаш тоа олеснување односно ослободување се однесува на сите даночни обврзници кои ја вршат таа дејност без оглед во кој орган или организација ги остваруваат приходите

Со оглед на тоа што во оспорените одлуки се врши олеснување односно ослободување на данок од приход од вршење дејност во зависност од тоа во кој суд даночниот обврзник ги остварува тие приходи, а не се ослободува самата дејност без оглед во кој орган се врши, Судот утврди дека со тоа се повредува уставното начело на еднаквост.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука

У. бр. 28/87

14 октомври 1987 година  
Скопје

Го заменува претседателот  
на Уставниот суд на Македонија,  
Судија,  
м-р Јордан Арсов, с. р.

749.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 15 алинеја 2 и член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 7 октомври 1987 година, донесе

### О Д Л У К А

1 СЕ ОДБИВА предлогот на Спортското риболовно друштво „Летница“ во Охрид за оценување уставноста и законитоста на делот I точка 2 од Наредбата за изменување и дополнување на Наредбата за видови на риболовни средства дозволени за стопански и спортски риболов и за ограничување употребата на одделни риболовни средства за стопански и спортски риболов бр. 02-1125, донесена од Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство на 6 мај 1987 година („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87).

2 Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

3. Спортското риболовно друштво „Летница“ во Охрид поднесе предлог до Уставниот суд на Македонија за оценување уставноста и законитоста на делот I точка 2 од актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што оваа одредба не е во согласност со уставното начело на еднаквост утврдено во Оддел II став 3 алинеја 9 од Уставот на СР Македонија и со член 37 од Законот за рибарство.

4 На седницата Судот утврди дека во делот I точка 2 од Наредбата е предвидено дека спортски риболов во Охридското Езеро, Дојранското Езеро, и Преспанското Езеро, може да се обавува само со чамци на весла, без носење и употреба на пента или друго средство на моторен погон (вожкрмен мотор, глiser и др)

5. Според член 37 став 2 од Законот за рибарство („Службен весник на СРМ“ бр. 31/84 и 17/87), како дозволени средства во смисла на овој закон се сметаат и средствата со чија помош ловешето на риба станува подостапно, како што се сите видови на чамци и вожкрмениот мотор. Според став 3 од истиот член како средство за риболов се смета и глiserот доколку се користи за прикривање и транспорт на бесправно уловена риба над количеството определено со овој закон

Во член 44 став 1 алинеја 2, пак, од истиот закон е предвидено дека Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство ќе донесе поблиски прописи за видови на риболовни средства што можат да се употребуваат за вршење на стопански и спортски риболов, како и ограничување на употреба на овие риболовни средства

Од наведените законски одредби произлегува дека Законот предвидува одредени средства со кои

може да се обавува стопански и спортски риболов, меѓутоа истовремено го овластува Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство со поблиски прописи покрај другото да предвидат и ограничување на употреба на одделни риболовни средства за стопански и спортски риболов.

Со оглед на тоа што во конкретниот случај со оспорената одредба од Наредбата се ограничува спортскиот риболов да се обавува само со чамци на весла, без носење и употреба на пента и други средства на моторен погон, Судот смета дека оспорената одредба не е во несогласност со член 37 став 1 и 44 став 1 алинеја 2 од Законот за рибарство, бидејќи за пропишување на таквото ограничување постои законско овластување.

Исто така, Судот смета дека оспорената одредба не е во несогласност со уставното начело на еднаквост затоа што условите и целите под кои се обавува стопанскиот и спортскиот риболов се различни. Со пропишување на ограничување на риболовните средства само за спортскиот риболов не се повредува правото на граѓаните спортски риболовци во однос на работниците во здружениот труд затоа што тие не се наоѓаат во иста положба.

Врз основа на изнесеното Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 120/87

7 октомври 1987 година  
Скопје

Го заменува претседателот  
на Уставниот суд на Македонија,  
Судија,  
Мугбил Бејзат, с. р.

## 750.

Уставниот суд на Македонија, врз основа на член 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 21 октомври 1987 година, донесе

## О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВААТ член 34 став 1 точка 1, 3 и 7 од Правилникот за распределба на станови и станбени кредити на ООЗТ „Застава — Скопје“ во состав на Работната организација „Авто-Скопје — Скопје“, донесен од работниците со референдум одржан на 26 јуни 1985 година

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на начин предвиден за објавување на самоуправните општи акти

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на член 34 став 1 точка 1, 3 и 7 од Правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, основот степен на стручна подготовка се вреднува независно од обемот и сложеноста на работните задачи, што е спротивно на начелото на распределба според трудот. Основот работен стаж, пак, се оспорува затоа што е различно вреднуван стабот остварен во и вон организацијата. Предлагачот, исто така, смета дека основот општествено-политичка и самоуправна активност не може да се земе како основ за доделување на стан и смета дека оваа одредба не е во согласност со Уставот

4. На седницата Судот утврди дека во член 34 од Правилникот предвидени се критериумите за доделување на стан и станбени кредити.

Во член 34 став 1 точка 1 предвиден е основот степен на стручна подготовка како самостоен основ. Според мислењето на Судот, кога основот сложеност не е предвиден како еден од основите за доделување на станови и станбени кредити, основот степен на стручна подготовка може да се предвиди како самостоен основ

Меѓутоа, стручната подготовка не може да има доминантно влијание при распределбата на станови,

затоа што се обезвреднуваат социјално-економските критериуми.

Со оглед на тоа што во оспорениот правилник станбената состојба нема доминантно влијание, туку такво влијание има стручната подготовка, Судот смета дека оспорената одредба не е во согласност со уставното начело на заемност и солидарност, изразено во Оддел II став 3 алинеја 6 од Уставот на СР Македонија.

5. Понатаму, Судот утврди дека во член 34 став 3 од Правилникот се предвидува за секоја година помината на работа во основната организација да се добие по 1 бод и за вкупно работниот стаж да се добијат најмногу 10 бода.

Согласно член 2 алинеја 3 од Законот за здружениот труд правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основ за остварување на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд.

Работејќи во здружениот труд со општествените средства работникот создава доход кој има општествен карактер, и исто така, стекнува и работен стаж кој, исто така, има општествен карактер, без оглед дали е стекнат во една, две или повеќе организации.

Според Оддел II став 3 алинеја 9 од Основните начела на Уставот на СР Македонија, неприкосновената положба и улога на човекот, ја сочинуваат покрај другото и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Со оглед на тоа што во член 34 став 3 од оспорениот правилник стабот стекнат во организацијата, нееднакво се вреднува со стабот стекнат во друга организација, Судот смета дека оваа одредба не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

6. На седницата Судот утврди дека во член 34 точка 7 од правилникот како основ за утврдување приоритет при доделување на станови и станбени кредити предвиден е основот општествено-политичка и самоуправна активност и се предвидени бодови од 0 до 10.

Судот смета, дека општествено-политичката и самоуправната активност на работникот не може да се предвиди како основ за утврдување редот на првенство за добивање на стан, затоа што секој работник има право и должност, во услови и односи на меѓусебна зависност, одговорност и солидарност, да ги врши овие функции и таквата активност не може да биде непосреден основ за стекнување на одредени права од материјален интерес.

Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

У. бр. 228/86

21 октомври 1987 година  
Скопје

Го заменува претседателот  
на Уставниот суд на Македонија,  
Судија,  
Мугбил Бејзат, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Правилникот за регистрација на работни машини, мотокултиватори, велосипеди со мотор и приклучни возила што ги влечат мотокултиватори, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 39/85, се поткраднала грешка, поради што се дава

## И С П Р А В К А

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА РАБОТНИ МАШИНИ, МОТОКУЛТИВАТОРИ, ВЕЛОСИПЕДИ СО МОТОР И ПРИКЛУЧНИ ВОЗИЛА ШТО ГИ ВЛЕЧАТ МОТОКУЛТИВАТОРИ

1. Во член 7 став 3, во четвртиот ред бројот „2“ се заменува со бројот „3“.

2. Во член 8 бројот „3“ се заменува со бројот „2“

Бр. 23-11263 Од Републичкиот секретаријат  
2 ноември 1987 година за внатрешни работи  
Скопје

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

241.

Врз основа на член 16 став 1 алинеја последна од Статутот на Републичката СИЗ за здравствена заштита („Службен весник на СР Македонија“ бр. 33/85), Собранието на Републичката СИЗ за здравствена заштита, на седницата одржана на 30 октомври 1987 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ПРИДОНЕС ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО 1987 ГОДИНА**

#### I

Се ослободуваат од обврската за плаќање на придонес за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита по стапка од 0,13% од основицата на бруто личниот доход, работниците во:

— РО „Транскоп“ — ООЗТ Меѓународен авто-транспорт од Битола;

— ООЗТ „Кристалограверница — Кратово“ од Кратово;

— РО „Треска — Јавор“ од Гостивар,

— РО „Бања Банско“ од Струмица;

— Крзнарската индустрија „Димко Митрев“ од Титов Велес;

— МИК „Блажо Тодоровски — Чичето“ од Кавадарци;

— РО „Единство“ од Скудриње;

— РО „Водостопанство — Вруток“, ООЗТ за трговија на мало и големо „Агрпромет“ од Гостивар.

#### II

Одлуката влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1987 година до 31 декември 1987 година.

#### III

Оваа одлука ќе биде објавена во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-2253/1

30 октомври 1987 година

Скопје

Претседател,

д-р Кирил Апостолов, с. р.

242.

Врз основа на член 118, став 2 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 10/83) и член 16 став 1 последна алинеја од Статутот, Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, на заедничка седница на сите собори, одржана на 30 октомври 1987 година, донесе

### О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА И НАЧИНОТ НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА СОЛИДАРНО ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ВИДОВИ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1988 ГОДИНА**

#### Член 1

Висината на средствата за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија за 1988 година, што се обезбедуваат во Републичката самоуправни интересна заедница за здравствена заштита — Скопје, се утврдува на 0,16% од основицата на бруто личниот доход и другите лични примања на

работниците во самоуправните организации и заедници и работните луѓе кои самостојно вршат дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните и работните луѓе што вршат самостојна професионална дејност што се земаат како основица за пресметување и плаќање на придонес за здравствена заштита.

#### Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се пресметуваат и уплатуваат при исплатата на личниот доход како и другите придонеси од личниот доход и истите се валоризираат согласно со дозволеният пораст на заедничката потрошувачка во областа на здравството во тековната година.

#### Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1988 година.

Бр. 08-2255/1

30 октомври 1987 година

Скопје

Претседател,

д-р Кирил Апостолов, с. р.

## Огласен дел

### СУДСКИ ОГЛАСИ

#### ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Во овој суд е заведен спор за оспорување на татковство по тужбата на тужителката Лепосава Кирковска Стојановска од Скопје, сега на привремена работа во Австралија, против тужените Кирковски Мендо од Скопје, со непознато место на живеење и малолетната Дона Кирковска од Скопје, сега привремено во Австралија.

Се повикуваат тужените Кирковски Мендо и малолетната Дона Кирковска од Скопје да се јават во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достават својата точна сегашна адреса на живеење. Доколку истите не се јават во рок од 30 дена ќе бидат застапувани од привремен старател.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, XI. П. бр. 3174/87. (149)

Петар Мариќ од с. Глуво роден 1870 година, со последно место на живеење во с. Глуво, Скопје, исчезна во 1941 година и оттогаш до денес за неговиот живот не се знае ништо.

Предлагачот Краљо Мариќевски од Скопје, со стан на ул. „Блажо Орландиќ“ бр. 66 има правен интерес исчезнатиот да се прогласи за умрен.

Се повикуваат сите лица на кои што им е познато дали Петар Мариќ е жив и каде живее или, пак, кои можат да дадат други податоци за неговиот живот да се јават во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

По истекот на рокот од 3 месеци судот ќе донесе решение со кое Петар Мариќ ќе го прогласи за умрен.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р бр. 31/85. (150)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Општинскиот суд во Гостивар го повикува лицето Ариффи Лиман Зулфи од с. Корито, Гостиварско, во рок од 3 месеци од денот на објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави во овој суд.

Истовремено судот ги повикува сите лица кои нешто знаат за неговиот живот, да му го соопштат тоа на овој суд.

По истекот на рокот од 3 месеци доколку лицето не се јави на огласот, судот ќе утврди дека е умрено.

Од Општинскиот суд во Гостивар, Р. бр. 256/87. (148)

#### ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за развод на брак по тужбата на тужителот Мусли Ејуп Харун од с. Нераште против тужената Мусли Сузана родена Андерсен од Копенхаген, Данска, со непозната адреса

Бидејќи тужената Сузана Мусли, родена Андерсен, е со непозната адреса, се повикува истата во рок од 30 дена да се јави во судот да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка. Во спротивно судот по истекот на рокот од 30 дена ќе ѝ постави привремен застапник кој ќе се грижи за нејзините интереси во оваа постапка.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1405/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води постапка за владение по тужбата на тужителот Њуши Сала Аќиф од с. Палатица, против тужениот Амази Илми Рамадан од с. Палатица

Бидејќи тужениот Амази Илми Рамадан се наоѓа на работа во странство со непозната адреса, се обврзува истиот во рок од 30 дена да се јави, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси во оваа постапка

Во спротивно судот преку Центарот за социјални работи Тетово ќе му постави привремен застапник

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1410/87.

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за стекнување без основ и надомест на штета по тужбата на тужителот Мицаит Османи од с. Челопек, против тужените Иљаз Реџеп Зендели од с. Челопек, Мирко Ристовски и Грујо Ристовски двајцата од с. Брвеница. Вредност на спорот 2 625.000 динари.

Се поканува тужениот Мирко Ристовски од с. Брвеница, сега со непозната адреса во Австралија, во рок од 30 дена да се јави пред судот, ја достави неговата адреса или пак постави свој полномошник. Во спротивно по истекот на овој рок, судот по службена должност ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1306/87.

Пред овој суд се води постапка за утврдување на сопственост по тужбата на тужителот Рефет Сана Денири од Тетово, ул. „Јане Сандански“ бр. 46, застапуван од полномошникот Михаил Геримовски од Тетово, против тужените Јакуп Берзат Фаризи и Али Исеин Фазли, двајцата од Тетово со непозната адреса

Се повикуваат тужените Јакуп Берзат Фаризи и Али Исеин Фазли двајцата од Тетово, да се јават во Општинскиот суд во Тетово во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“, да достават своја адреса или да постават свои полномошници кои ќе ги штитат нивните права и интереси во постапката

Во спротивно, судот ќе им постави привремен застапник кој ќе ги штити нивните права и интереси во постапката

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1081/87. (146)

Пред Општинскиот суд во Тетово, се води спор за надомест на штета по тужбата на тужителот ЗОИЛ „Македонија“ филијала Тетово против тужениот Лика Џабир од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 151. Вредност на спорот 292 576 динари

Се повикува тужениот Лика Џабир од Тетово, ул. „Штипска“ бр. 151, сега со непозната адреса во странство, во рок од 30 дена да се јави пред судот, да ја достави својата адреса или постави свој полно-

мошник кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката.

Во спротивно, по истекот на овој рок, судот на истиот ќе му постави привремен старател по службена должност.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1056/87. (147)

#### ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Општинска конференција на народна техника — Штип, Претседателство“ и штембил под назив: „Општинска конференција на народна техника — Претседателство, бр. \_\_\_\_\_, датум \_\_\_\_\_“ се огласуваат за неважни. (5780)

Загубениот тркалезен печат под назив: „Сојуз на синдикатите на Македонија — Скопје, Основни организација на ССМ — ООЗТ Градежно одржување и озеленување при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје“ се огласува за неважен. (5783)

Загубените печати и штембили под назив: „РО „Превентива“ за трговија на големо и мало со прехранбени и непрехранбени производи — Ниш бр. II и III“ се огласуваат за неважни. (5921)

#### МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

- Воена книшка на име Мисо Мемети, с. Франгово, Струга. (5699)
- Воена книшка на име Димче Чакарески, ул. „Пролетерски бригади“ бр. 24, Струга. (5700)
- Воена книшка на име Борче Богоевски, с. Војница, Титов Велес. (5701)
- Работна книшка на име Фикнета Амза, Тетово. Ученичка книшка за VIII одделение на име Емурлаи Имери Тетово. (5725)
- Работна книшка на име Емурлаи Имери, Тетово. Работна книшка на име Фаризи Фариз, Тетово. Работна книшка на име Муамед Исени, Тетово. Работна книшка на име Имер Емурлаи, Тетово. Работна книшка на име Борис Велков, Кочани. Работна книшка на име Драгица Горчевска, Тетово. (5769)
- Свидетелство за III клас на име Тирик Нусрет, нас. Порцеланка, Титов Велес. (5792)
- Работна книшка на име Ѓорѓиева Силвана, ул. „8 Март“ бр. 19, Титов Велес. (5793)
- Работна книшка на име Реџаји Демиров, Штип. Одобрение бр. 14-1248 за угостителски дуќан — гостилница на име Зорка Ширик, Скопје. (5803)
- Работна книшка на име Рафи Алија, Тетово. Лична карта и возачка дозвола на име Шефкер Алили, с. Г. Речица, Тетово. (5810)
- Воена книшка на име Јован Царкоски, с. Врањишта, Струга. (5824)
- Сообраќајна дозвола и возачка дозвола на име Мемет Рушити, с. Жерсвјане, Тетово. (5827)
- Работна книшка на име Гојчо Јанев, Кочани. Работна книшка на име Александар Стојанов, Кочани. (5834)
- Свидетелство за завршено средно образование на име Весна Годоровска, Титов Велес. (5848)
- Лична карта и возачка дозвола на име Зулбеари Бекири, Тетово. (5874)
- Работна книшка на име Салтир Зиков, Титов Велес. (5894)
- Работна книшка на име Цвета Наумоска, Охрид. Работна книшка на име Илчо Зафировски, Тетово. Штедна книшка на име Владо Пешев, Винаца. Тековна сметка бр. 15-50-02485-4, издадена од Југобанка — Основна банка — Скопје на име Тодор Китанчев, Скопје. (5915)
- Потврда за регистрација, издадена од АМСМ, на име Шабан Усеин, Скопје. (5916)

- Решение бр. 12-5024 за вршење автопревозничка дејност на име Слободан Георгиевски, Скопје. (5917)
- Овластување за вршење на надзор и проектирање на име Блаже Спиоровски, Скопје. (5922)
- Свидетелство за завршена IV година на име Маја Крајчева, Титов Велес. (5925)
- Работна книшка на име Сашко Стојчев, Кочани
- Работна книшка на име Стојанче Петковски, Крива Паланка. (5944)
- Работна книшка на име Илчо Зафировски, Тетово. (5954)
- Восна книшка на име Шемо Даут, Тетово
- Свидетелство за VIII одделение на име Ванчо Божинов, Кочани. (3446)
- Диплома на име Станка Данилова, Кочани. (3447)
- Свидетелство на име Васко Михајлов, Кочани. (3448)
- Свидетелство на име Методи Каранфилов, Кочани. (3449)
- Свидетелство на име Дивна Темелкова, Кочани. (3450)
- Свидетелство на име Роберт Салијев, Кочани. (3451)
- Ученичка книшка за III клас на име Атанас Демјанов, Виница. (3452)
- Свидетелство за III клас на име Татјана Козовска, Виница. (3453)
- Ученичка книшка за III клас на име Билјана Глигоровска, Виница. (3454)
- Свидетелства од III и IV година и за завршен испит на име Петре Јошков, Радовиш. (3455)
- Свидетелство за III година на име Живко Милев, Радовиш. (3456)
- Свидетелство за VIII одделение на име Шефки Османи, Горче Петров. (3457)
- Индекс бр. 942 на име Арбен Одо, Струга. (3458)
- Свидетелство за III година на име Драги Захаријев, Виница. (3459)
- Работна книшка на име Нуредин Абаз, Скопје. (3460)
- Свидетелства за I и II година на име Исо Ибраим, Скопје. (3460)
- Свидетелство за III година на име Исо Ибраим, Скопје. (3462)
- Свидетелства за I и II година на име Зоран Оригански, Скопје. (3464)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мирјана Томовска, Скопје. (3465)
- Работна книшка на име Љупчо Петрушевски, Скопје. (3466)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ридван Точи, Скопје. (3467)
- Свидетелства за I, II и III година на име Виктор Јаковлески, Скопје. (3468)
- Воена книшка на име Руфат Кадриевски, Скопје. (3469)
- Свидетелство за I година на име Ангелов Тони, Титов Велес. (3470)
- Свидетелство за завршено средно образование на име Пенчуров Горѓи, Титов Велес. (3471)
- Свидетелство за VIII одделение на име Борис Андovski, Титов Велес. (3472)
- Свидетелство за VIII одделение на име Душан Марков, Демир Капија. (3473)
- Свидетелство за VIII одделение на име Васко Трајков, Демир Капија. (3474)
- Свидетелства за I и II година на име Пановска Марија, Делчево. (3475)
- Работна книшка на име Благоица Трпчевска Трпчевска, Скопје. (3476)
- Свидетелство за I година на име Томислав Василевски, Скопје. (3477)
- Воена книшка ВЕ 054618 на име Јанез Бечон, Љубљана. (3478)
- Свидетелство за I година на име Александар Гелевски, Скопје. (3479)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од вечерно училиште на име Зоран Цветановски, Скопје. (3480)
- Работна книшка на име Зоран Цветановски, Скопје. (3481)
- Работна книшка на име Јован Бојиќ, Скопје. (3482)
- Работна книшка на име Марјана Тоневска, Скопје. (3483)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нусрет Фетаки, Горче Петров. (3484)
- Свидетелство за II година на име Санде Бојковски, Куманово. (3486)
- Свидетелство за III година на име Веби Јашари, Куманово. (3487)
- Свидетелство на име Зоран Јордановски, Куманово. (3488)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Предраг Цветковиќ, Куманово. (3489)
- Свидетелство за I година на име Бобан Пешиќ, Куманово. (3490)
- Свидетелство на име Сашо Стојановски, Куманово. (3491)
- Свидетелство на име Билјана Бојковска, Куманово. (3492)
- Свидетелство на име Рагми Имеровиќ, Куманово. (3495)
- Свидетелство на име Зелел Аземи, Куманово.
- Свидетелства од I до IV година на име Мебдулер Сулејмани, Куманово. (3498)
- Диплома на име Мебдилер Сулејмани, Куманово.
- Ученичка книшка на име Шаип Зекири, Куманово. (3500)
- Ученичка книшка на име Аднан Шерифи, Куманово. (3501)
- Свидетелство за I клас на име Димовска Д. Ангелина, Титов Велес. (3502)
- Свидетелство на име Славица Ѓорѓевска, Титов Велес. (3503)
- Свидетелство за V одделение на име Јоцо Чупчев, Демир Капија. (3504)
- Свидетелства за II и IV година и диплома на име Абсдин Ибраими, Тетово. (3505)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зулкуфли Али, Тетово. (3506)
- Свидетелство за VIII одделение на име Фејзула Асани, Куманово. (3507)
- Здравствена легитимација на име Нехат Назифи, Тетово. (3508)
- Свидетелство за VIII одделение на име Латиф Ислами, Тетово. (3509)
- Свидетелства од I и IV одделение на име Јахја Нуредини, Тетово. (3510)
- Свидетелство за IV одделение на име Безави Мухареми, Тетово. (3511)
- Свидетелство за VIII одделение на име Мудин Руфати, Тетово. (3512)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ракипи Адулсамет, с. Сенокос, Гостивар. (3515)
- Свидетелство на име Лунтурије Исами, Гостивар. (3516)
- Свидетелство за III година на име Ивица Петковски, Гостивар. (3517)
- Свидетелство за VIII одделение на име Самет Мемеди, Гостивар. (3518)
- Свидетелство на име Горица Ангелкоска, Гостивар. (3519)
- Свидетелство за I година на име Петар Хаџи Стојанов, Штип. (3520)
- Свидетелство на име Тоше Тулиев, Штип. (3521)
- Свидетелства за III и IV година на име Ели Болова, Штип. (3522)
- Свидетелство за II година на име Ацо Николовски, Штип. (3523)
- Свидетелство на име Петре Петров, Штип. (3524)
- Свидетелство на име Владимир Шорев, Штип.
- Здравствена легитимација на име Јана Михајлова, Штип. (3526)
- Свидетелство за VIII одделение на име Горѓи Велков, Штип. (3527)
- Здравствена легитимација на име Симо Анакиевски, Штип. (3528)
- Свидетелства за I и II година на име Огњан Георгиев, Кочани. (3529)

- Свидетелства за I и II година на име Олга Ровњак, Кочани. (3530)
- Свидетелство на име Јулија Иванова, Кочани Книшка на име Верче Стојменова, Винаца. (3532)
- Свидетелство за III клас на име Светлана Соколовска, Винаца. (3533)
- Свидетелство на име Мите Донев, Струмица. Диплома на име Митко Стојанов, Радовиш. (3535)
- Свидетелство за VIII одделение на име Славе Јанев, Радовиш. (3536)
- Свидетелство за IV година на име Снежана Лазарова, Радовиш. (3537)
- Книшка на име Пано Спасов, Радовиш. (3538)
- Свидетелство за I година на име Валентина Крстевска, Скопје. (3539)
- Воена книшка на име Колевиќ Енвер, Скопје. Свидетелство за I година на име Фарук Ахмети, Скопје. (3541)
- Воена книшка на име Бесџет Шакировски, Скопје. (3542)
- Работна книшка на име Гоце Филиповски, Скопје. (3543)
- Свидетелство за II година на име Солески Борис, Прилеп. (3544)
- Свидетелство за I година на име Солески Борис, Прилеп. (3545)
- Свидетелство за II година на име Солески Борис, Прилеп. (3546)
- Свидетелство за I година на име Солески Борис, Прилеп. (3547)
- Свидетелства за I и II година на име Топчиева Менче, Неготино. (3548)
- Свидетелство за III година на име Темелкоски Душко, Прилеп. (3550)
- Свидетелства за I и II година на име Методија Илиески, Прилеп. (3551)
- Свидетелство за IV клас на име Илиеска Зојка, Прилеп. (3552)
- Свидетелство за I година на име Симоноска Елена, Прилеп. (3553)
- Свидетелства за I, II III и IV година на име Станковски Б. Живко, Прилеп. (3554)
- Свидетелство за I година на име Кебакоска Тајјана, с. Кадино, Прилеп. (3555)
- Свидетелство за I година на име Димкоска Ѓ. Гордана, Прилеп. (3556)
- Свидетелства за I и II година на име Сотироска Гордана, Прилеп. (3557)
- Свидетелства за I, II III и IV година и диплома на име Влатко Талески, Прилеп. (3558)
- Свидетелство за VIII одделение на име Борис Стојкоски, Прилеп. (3559)
- Свидетелство за VIII одделение на име Менан Велкоски, Прилеп. (3560)
- Свидетелство за II клас на име Станкоски Бране, Македонски Брод. (3561)
- Свидетелство за III клас на име Станкоски Бране, Македонски Брод. (3562)
- Свидетелство за завршено средно образование на име Станкоски Бране, Македонски Брод. (3563)
- Ученичка книшка на име Гошевска С. Николина, Ресен. (3564)
- Свидетелство за III година на име Радевска Милена, Ресен. (3565)
- Свидетелство за I година на име Николоска Дијана, Прилеп. (3566)
- Свидетелство за I година на име Маџоска Елизабета, Прилеп. (3567)
- Свидетелство за VIII одделение на име Светлана Јонческа, Прилеп. (3568)
- Свидетелство за VIII одделение на име Гоце Здравкоски, Прилеп. (3569)
- Свидетелство за I година на име Фросина Додевска, Куманово. (3570)
- Ученичка книшка на име Ѓулфарије Адеми, Куманово. (3571)
- Свидетелство на име Лиле Даниловска, Кратово. Диплома на име Лидија Мановска, Крива Паланка. (3573)
- Свидетелства за I и II година на име Костовски Николче, Крива Паланка. (3574)
- Свидетелство за I година на име Марјан Митовски, Крива Паланка. (3575)
- Свидетелства за I и II година на име Миле Илов, Неготино. (3576)
- Свидетелства од I до III година на име Драгица Атанасова, Неготино. (3577)
- Свидетелство за II година на име Огњанов Александар, Титов Велес. (3578)
- Свидетелство за I година на име Атанасова Вилма, Титов Велес. (3579)
- Ученичка книшка од I до IV година на име Николов Б. Радослав, Титов Велес. (3580)
- Свидетелство за VIII одделение на име Лилјана Тасева, с. Град, Титов Велес. (3581)
- Свидетелство за I година од прв степен на име Бешовска Д. Ирена, с. Градско, Титов Велес. (3582)
- Свидетелство за I година на име Рибарски Гоце, с. Градско, Титов Велес. (3583)
- Свидетелство на име Тасев Сашко, Титов Велес
- Свидетелства за I и II година на име Костадиновски С. Звонимир, с. Богомила, Титов Велес. (3586)
- Свидетелство на име Трајанка Јакимовска, Титов Велес. (3587)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зоран Петрушевски, Титов Велес. (3588)
- Свидетелства за I II година на име Јованче Даскалов, Титов Велес. (3589)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јаворка Митиќ, Титов Велес. (3590)
- Свидетелство за V одделение на име Азиз Ибиши, Тетово. (3591)
- Свидетелство за V одделение на име Шериф Корачи, Тетово. (3592)
- Свидетелство на име Лазим Рамадани, Тетово. (3593)
- Свидетелство за V одделение на име Мустафа Нуриман, Тетово. (3594)
- Свидетелство за I година на име Мамут Нукрем, Тетово. (3596)
- Свидетелство за VII одделение на име Африм Абдулаи, Тетово. (3597)
- Свидетелства за VI и VII одделение на име Мидон Руфати, Тетово. (3598)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сатки Гафури, Тетово. (3599)
- Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Мудин Руфати, Тетово. (3600)
- Свидетелство за V одделение на име Амет Сабедина, Тетово. (3601)
- Свидетелство за V одделение на име Ферија Османи, Тетово. (3602)
- Свидетелство за IV одделение на име Емин Ислеми, Тетово. (3603)
- Свидетелство за VI одделение на име Манифирет Лума, Тетово. (3604)
- Свидетелство за VI одделение на име Дрита Метети, Тетово. (3605)
- Свидетелство за I година на име Фадил Адеми, Тетово. (3606)
- Свидетелство за VI одделение на име Џемил Адеми, Тетово. (3607)
- Свидетелство за V одделение на име Гајур Хамити, Тетово. (3608)
- Свидетелство за VI одделение на име Хајредин Асани, Тетово. (3601)
- Свидетелство за VI одделение на име Бесник Шасивари, Тетово. (3610)
- Свидетелство за VI одделение на име Џемил Адеми, Тетово. (3611)
- Свидетелство за VII одделение на име Наит Идризиди, Тетово. (3612)
- Свидетелства од I до IV клас и диплома на име Хикмет Бајрами, Тетово. (3613)
- Свидетелства од I до IV година и диплома на име Хајдин Билали, Гостивар. (3614)
- Свидетелства за I и II клас на име Арбен Сејфулаи, Гостивар. (3615)
- Свидетелства за V и VI одделение на име Џулмеар Бешири, Гостивар. (3616)
- Книшка на име Ѓорѓи Кутулоски, Гостивар. (3617)

Свидетелство на име Митева Соња, с. Турија, Делчево. (3625)

Свидетелство за VIII одделение на име Симоновски Миле, с. Свегор, Делчево. (3626)

Свидетелства за I и II година на име Славица Блажева, Кочани. (3627)

Свидетелства за I и II година на име Сузана Петрова, Кочани. (3628)

Свидетелство за III година на име Бенцо Арсов, Кочани. (3629)

Свидетелство за I година на име Јасминка Манаскова, Кочани. (3630)

Свидетелство за IV година и диплома на име Стојанче Стојанов, Кочани. (3631)

Свидетелства за I и II година на име Виктор Здравков, Винаца. (3632)

Свидетелство за III година на име Зојка Трајчева, Винаца. (3633)

Ученичка книшка од I до III година на име Селим Аднап, Скопје. (3634)

Свидетелства за I, II, IV година на име Ковачевиќ Мирко, Скопје. (3635)

Свидетелство за завршен испит на име Михајло Пешовски, Скопје. (3636)

Работна книшка на име Антонија Атанасовска, Скопје. (3637)

Работна книшка на име Бејтуш Бејтуловски, Скопје. (3638)

Ученичка книшка на име Најдоска Христина, Прилеп. (3639)

Свидетелства од I до IV година и свидетелство за завршен IV степен стручна подготовка на име Трајковска Анита, Прилеп. (3640)

Свидетелство за V одделение на име Булган Усалески, Прилеп. (3641)

Свидетелство на име Милозим Елези, Куманово. (3642)

Свидетелство на име Идриј Ферати, Тетово. (3643)

Свидетелство за I година на име Горан Христовски, Куманово. (3644)

Свидетелство на име Фаредин Незири, Тетово.

### РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 410 од 9. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 722 го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО ЦОУ „Наум Охридски“, с. Пештани, со следните податоци:

I. Конституирање на РО ЦОУ „Наум Охридски“, с. Пештани.

II. Се запишува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ, ЦОУ „Наум Охридски“, с. Пештани, во состав на РО за основно образование и воспитание „Кирил и Методиј“ — Охрид.

Основна дејност: основно училиште, основно образование и предучилишно образование и воспитание.

Во правниот промет целосно овластување.

Вид и обем на одговорност: целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Бимбилоски Крсте, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 410/87. (372)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 408 од 9. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 721 го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО ЦОУ „Кочо Рацин“ — Охрид, со следните податоци:

I. Конституирање на РО ЦОУ „Кочо Рацин“ — Охрид.

II. Се запишува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ ЦОУ „Кочо Рацин“ — Охрид, во состав на РО „Кирил и Методиј“ Охрид рег. влошка бр. 590-09.

Основна дејност: Основно училиште и претшколско образование и воспитание.

Овластување во правниот промет, целосно овластување.

Вид и обем на одговорност целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Недески Благоја, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 408/87. (373)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 1170 од 21. IX. 1987 година, на регистарска влошка бр. 3-1439-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Општинската самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Милка Николова, директор, а се запишува новиот застапник Вангел Жаров, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 1170/87. (356)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 416 од 9. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 725, го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО Централно основно училиште „Гоце Делчев“, с. Косел Охрид, со следните податоци:

I. Конституирање на РО Централно основно училиште „Гоце Делчев“ с. Косел, Охрид.

II. Се запишува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ ЦОУ „Гоце Делчев“, с. Косел Охрид во состав на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид, рег. влошка бр. 590-01

Основна дејност: основно училиште и претшколско образование и воспитание

Во правниот промет: целосно овластување.

Вид и обем: целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Драган Недески, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 416/87 (369)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 414 од 9. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 724 го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО Основно училиште „Братство Единство“ — Охрид, со следните податоци:

I. Конституирање на РО Основно училиште „Братство Единство“ — Охрид

II. Се запишува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ ЦОУ „Братство Единство“ — Охрид во влошка бр. 390-06.

Основна дејност: Основно училиште и претшколско образование и воспитание.

Во правниот промет целосно овластување.

Вид и обем на одговорност: целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Лилјана Мишева, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 414/87. (370)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Срег. бр. 412 од 9. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 723 го запиша во судскиот регистар конституирањето на РО Централно основно училиште „Климент Охридски“ — Охрид, со следните податоци:

I. Конституирање на РО Централно основно училиште „Климент Охридски“ — Охрид.

II. Се запишува бришењето од судскиот регистар на ООЗТ ЦОУ „Климент Охридски“ — Охрид, во состав на РО „Кирил и Методиј“ — Охрид, рег. влошка бр. 590-04.

Основна дејност: основно училиште основно образование и предучилишна возраст за воспитание и специјални паралелки за лесно ментално ретардирана деца.

Во правниот промет целосно овластување.

Вид и обем на одговорност: целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Дамјановски Теофил, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 412/87. (371)

## СОДРЖИНА

Страна

Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 386 од 15 IX. 1987 година, на регистарска влошка бр. 15, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Зоолошка градина — Битола, со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Драги М. Петровски, в. д. директор, со полни овластувања. Му престанува овластувањето на Стерјовски Лазар. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 386/87. (377)	740. Одлука за задржување на цените на производите и услугите од интерес на Републиката на затеченото ниво — — — —	753
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 323 од 10. VIII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 87, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Старски дом „Сусе Рајдер“ — Битола, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување е Христовски Стево Ѓорѓи, директор, со неограничени овластувања. И престанува овластувањето на Бошкова Петар Лилјана. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 323/87. (378)	741. Одлука за користење на средства од постојаната резерва на Социјалистичка Република Македонија — — — — —	753
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 257 од 3 VI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 303 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО, Училиште за средно образование „Јосип Броз Тито“ — Битола, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Ѓорѓиевски Петар, директор, со неограничени овластувања. Му престанува овластувањето на Илиевски Јанко. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 257/87. (379)	742. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање согласност на Одлуката за поместување нивото на премијата за осигурување на корисниците односно сопствениците на моторни возила и одговорност за штети причинети на трети лица	753
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 266 од 18. VI. 1987 година, на регистарска влошка бр. 73 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Ветеринарна станица — Охрид, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување на РО е Наумоски Трајче, директор, со неограничени овластувања. Му престанува овластувањето на Стефаноски Васил. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 266/87. (380)	743. Одлука за престанок на важењето на Одлуката за давање согласност на Одлуката за поместување на тарифите на превозот на патници во јавниот патен сообраќај —	753
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 427 од 9. X. 1987 година, на регистарска влошка бр. 752, ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Факултет за туризам и угостителство — Охрид, со ц. о., со следните податоци: Лице овластено за застапување е проф. д-р Наум Целаќоски, декан, со целосни овластувања. Му престанува овластувањето на Бранко Бунташески. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 427/87. (381)	744. Одлука за вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на личните доходи на функционерите што ги избира односно именува Собранието на СРМ —	753
Окружниот стопански суд во Битола, со решението Срег. бр. 342 од 17. VIII. 1987 година, на регистарска влошка бр. 670 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на РО Економски трговски училишен центар „Кузман Ј. Питу“ — Прилеп, со следните податоци: Лице овластено за застапување е Џинќоски Јане, директор, со неограничени овластувања. Му престанува овластувањето на Ковќароски Илија. Од Окружниот стопански суд во Битола, Срег. бр. 342/87. (382)	745. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на аконтацијата на личните доходи на функционерите и раководните работници што ги именува односно назначува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — —	754
	746. Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гасење на пожари на територијалните противпожарни единици и професионалните противпожарни единици	754
	747. Одлука за избор на претседател на Републичкиот општествен совет за стопански развој и економска политика — —	760
	748. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 28/87 од 14 октомври 1987 година	761
	749. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 120/87 од 7 октомври 1987 година	761
	750. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 228/86 од 21 октомври 1987 година	762
	<b>Исправка на Правилникот за регистрација на работни машини, мотокултиватори, велосипеди со мотор и приклучни возила што ги влечат мотокултиватори</b>	762
	<b>Општи акти на самоуправните интересни заедници</b>	
	<b>СКОПЈЕ</b>	
	241. Одлука за ослободување од обврската за плаќање на придонес за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита во Републиката самоуправна интересна заедница за здравствена заштита во 1987 година — — —	763
	242. Одлука за утврдување висината и начинот на обезбедување средства за солидарно остварување на задолжителните видови на здравствена заштита на населението на СР Македонија — за 1988 година	763